



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика-
т на адреса: "Службен весник на
НРМ" — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ

Вторник, 4 март 1952
Број 5 Год. VIII

Овој број чини 14 дин. Претплата
за 1952 година изнесува 560 дин.
Чековна сметка број 801-901702

19

На основа член 77 од Законот за адвокатурата,
Владата на Народна Република Македонија, по предлог
од Министерот на правосудието, донесува

НАПАТСТВИЕ

**ЗА ВРШЕЊЕ ПРАКСА ОД АДВОКАТСКИТЕ ПРИ-
ПРАВНИЦИ КАЈ ОРГАНИТЕ НА ПРАВОСУДИЕТО И
ДРУГИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ**

I.

Пријавата за вршење на праксата во суд, јавно
обвинителство или кај друг државен орган адвокат-
скиот приправник ја поднесува до Адвокатската комора
во Скопје.

Во пријавата адвокатскиот приправник мора да
назначи кај кој орган сака да ја врши праксата и за
кое време.

II.

Адвокатската комора е должна да провери дали
адвокатскиот приправник ги исполнува условите за
вршење на праксата и откако го установи тоа ќе ја
достави пријавата до старешината на организационата
единица кај која приправникот сака да ја врши прак-
сата.

Ако старешината на организационата единица кај
која приправникот сака да ја врши праксата не е надле-
жен за назначување, ќе ја достави пријавата до старе-
шината односно органот надлежен за назначување.

Во решението со кое на адвокатскиот приправник
му се одобрува вршење на пракса ќе се назначи и ор-
ганизационата единица кај која приправникот ќе биде
на пракса. Решението му се доставува на адвокатскиот
приправник преку Адвокатската комора во Скопје.

Ако адвокатскиот приправник во рок од еден
месец не стапи на пракса се смета дека се откажал од
својата пријава.

III.

За време додека ја вршат праксата, адвокатските
приправници ги имаат својствата, правата и должно-
стите на државните службеници.

Адвокатскиот приправник додека ја врши праксата
има право на принадлежности на приправник за звањето
помлад правен референт. Исплатувањето на принадле-
жностите го врши органот кај кого приправникот е на
практика.

Времето проведено на приправничка пракса му се
смета на адвокатскиот приправник како време прове-
дено во државна служба.

IV.

Старешината на организационата единица кај која
адвокатскиот приправник ја врши праксата е должен
да ја извести Адвокатската комора во Скопје за завр-
шената пракса, и за покажаниот успех и заложувањето

на адвокатскиот приправник во работата во текот на
практиката.

V.

За спроведување на ова Напатствие се овластува
Министерот на правосудието.

VI.

Ова Напатствие влегува во сила од објавувањето
во „Службен весник на Народна Република Маке-
донија“.

Број 53 од 17-I-1952 год. — Скопје

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија.

Л. Колишевски, с. р.

Министер на правосудието,
Цафер Кодра, с. р.

Огласен дел

СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ

Министерството на внатрешни работи на На-
родна Република Македонија, со решение IV- бр.
29131 од 26-X-1951 г. ја одобрило промената на лич-
ното име на Николов Божидар од град Битола, на-
станег на ул. "Оптичари" бр. 5, роден на ден 28 мај
1925 год. во гр. Битола, од родители: татко Николов
Борис и мајка Пеша, во смисла личното име во ид-
нина да му гласи Ѓорѓиев Коста.

Согласно чл. 21 став 2 од Законот за лични
имена оваа промена важи од денот на објавување-
то во "Службен весник на НРМ".

II-1-2

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ЗА ГР. СКОПЈЕ

Мите Димовски, од Скопје поднесе тужба против
Дина Димовска за развод на бракот. Бидејќи тужената
е со непознато местожителство и неизвестен адрес со-
гласно изјавата потврдена од Народниот одбор на I-ре-
он Скопје бр. 2404 од 15-II-1952 година, се поканува
во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во
"Службен весник на НРМ" да се јави или одреди свој
застапник. Во противен случај, судот по службена
должност го одредува Есад Доко, адвокат од Ско-
пје, кој ќе ја застапува на нејзини разноси.
Од Околинскиот суд за гр. Скопје Г. бр. 1372/51 I-2-27

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Околинскиот суд во град Прилеп објавува, дека
три овој суд покрената е постапка за прогласување
за исчезнал, лицето Петре Чуперков, родом од се-
ло Гордобар — Солунско (Грција) со последно ме-
стожителство во град Прилеп, ул. "177" бр. 1, по

молбата на неговата жена Пенка Чуперкова од град Прилеп.

Лицето Петре е непознат од 1-I-1948 год. кога за последен пат бил во домог на жена му Пенка во град Прилеп и од тој ден па до денеска истото лице не се јавувало никаде па нито е познато да е жив или пак да се обратил со писмо до било кого.

Се поканува нестанилиот Петре Чуперков, како и секој друг кој нешто знае за него да јави на овој суд или да достави писмено каде и кога последен пат е виден и тоа во рок од месец дена по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ". Во противен случај, к'е се смета дека во тој ден настапила смртта на нестанилиот Петре Чуперков.

Од Околинскиот суд во град Прилеп Р. бр. 1309/51 1—2—25

ОКОЛИНСКИ СУД ВО Св. НИКОЛЕ

По оставината на пок. Стоилов А. Насе, бивш сд село Крушица, се води оставинска постапка пред Околинскиот суд во Св. Николе и појавениот наследник Ката Сандева Давчева, по маж Александар Маркова, од село Сушица, сега со непознатата адреса, се поканува во рок од 5 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да се јави лично за да ги штати своите наследнички интереси или достави наследничка изјава. Во паровен случај, оставината к'е се реши во нејзино отсуство.

Од Околинскиот суд во Св. Николе О. бр. 197/49 1—2—23

По бракоразводната тужба на Софија Иванова Сабаова, бив. од град Штип сега во град Св. Николе, Светиниколска околина, против Иван Салков Георгиев, бивш од град Луковит, Н. Р. Бугарија, сега во неизвесност, при овој суд е покренато бракоразводно дело.

Се поканува тужениот Иван во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" да се јави на Околинскиот суд во Св. Николе со точната своја адреса или одреди застапник кој к'е го застапува пред судот во спорот. До колку не се јави или не одреди свој застапник судот по службена должност к'е одреди лице кое во спорот к'е го застапува.

Од Околинскиот суд во Св. Николе Г. бр. 162/50 1—2—24

ОКОЛИНСКИ СУД ВО СТРУГА

Пред овој суд се води оставинска постапка по оставината на пок. Сејфула Капланов Винца, бивш сд село Велешта Струшко, кој е умрен на 7-IV-1951 год и после својата смрт покрај другите наследници е оставил и к'ерка Назмије, жеча на Абдураман Сојли, која постојано живее во Н. Р. Албанија со непознатата адреса.

Се поканува наследницата Назмије да се јави на овој суд лично или преку полномошник и даде наследничка изјава во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ". Во противен случај, оставината к'е се расправи во нејзино отсуство.

Од Околинскиот суд во Струга О. бр. 14/51 1—2—21

ОКОЛИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

По тужбата за утврдување постоење бракот измеѓу тужителката Савица Кировска, од Гостивар, против покојниот Трајче Андоновски, бивш од Гостивар, при овој суд е покренато граѓанско дело за утврдување да е склучен брак помеѓу парот.

Како тужениот умрел во 1949 год. овој суд го одредува по службена должност за застапник на пок. Трајче Андоновски лицето Абдулхасиб Гега,

службеник при Околинскиот суд во Гостивар, кој к'е го застапува тужениот по ова дело. Се покажува секој што знае за склучениот брак како и секој кој е заинтересиран за овој брак да се јави на овој суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ".

Од Околинскиот суд во Гостивар Г. бр. 382/51 1—2—22

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

Министерството за финансии на НРМ во соглас на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Во основно решение на Министерството за финансии на НРМ бр. 11290 од 14-XI-1951 год., уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија на страна 363, претпријатието под фирма: Градежно претпријатие за високоградби хидроцентрали и мелiorациони работи "Пелагонија" со седиште во Битола.

Претпријатието е образувано со фузија од Градежното претпријатие за мелiorации на Биголското Поле "Црна Река" во Битола и Градежното претпријатие за високоградби "Пелагонија" во Битола врз основа на решението на Владата на НРМ бр. 1147 од 28-V-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: а) да грати објекти од индустриски карактер со сите помошни згради и градежни објекти кои се во склопот на индустрискиот комбинат (како административни и жилишни згради, разни домови и големи јавни згради, културни домови, административни згради, хотели, разни домови и др.) со сложени армиранобетонски конструкции и монументален изглед со сите нужни градежни објекти. Градежните работи кои се во врска со монтажата на производителните машини и инсталации к'е се изведуваат од парачителите; б) да изградува хидроцентрали и в) да врши мелiorациони работи.

Претпријатието се вогла под стопанска управа на Генералната дирекција за републиканските градежни претпријатија на НРМ.

Фирмата на претпријатието к'е ја потпишува директорот Ристо Георгиев, во границите на овластувањето.

Бр. 11290/51 од Министерството за финансии на НРМ II-174-3394

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Врз основа на решението на Поверенството за финансии на Околинскиот народен одбор — Струга бр. 10099 од 7-XI-1951 год., уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија на страна 28, рег. бр. 28, претпријатието под фирма: Градско угостителско претпријатие "Напредок" со седиште во Струга.

Претпријатието е основано со решение бр. 10001/51 год. на Околинскиот народен одбор — Струга.

Предмет на работата на претпријатието е: снабдување на туристи и пролазници со прехранбени производи како и целокупната работа предвидена во угостителството и туризмот.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор Струга. Претпријатието к'е го потпишува Сотир Велковски, директор во границите на овластувањето.

Бр. 10099/51 од Поверен. за финансии на ОНО — Струга II-173-3384

Врз основа решението на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Бродска околина бр. 9573 од 12-XI-1951 год., уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 12, претпријатието под фирма: Околско трговско претпријатие "Иднина" со седиште во Брод.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Бродска околина бр. 9277 од 5-XI-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: тргување со сите индустриски стоки и земјоделски производи.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор на Бродска околина.

Фирмата к'е ја потпишува директорот Јордан Блажевски во границите на овластувањето.

Бр. 9573/51 од Поверен. за финансии на ОНО — Брод II—174—3393

Врз основа решението на Поверенството за финансии на Градскиот народен одбор — Скопје бр. 4212 од 16-XI-1951 год., уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење на страна 170, претпријатието под фирма: Градско угостителско претпријатие "Китка" со седиште во град Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на град Скопје бр. 6790 од 19-X-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: обземање на хотелско угостителски услуги.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Скопје.

Фирмата на претпријатието к'е ја потпишува Мамуд Мамудовски, директор во границите на овластувањето, а сите финансии налезат колективно со Селадин Јаџија, книговодител.

Бр. 4212/51 год. од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје. II—177—3458

Врз основа решението на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Кавадарска околина бр. 33 од 8-XI-1951 год., записано е во регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење под фирма: Градско хотелско угостителско претпријатие "Вардар" со седиште во град Кавадарци.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор Кавадарци бр. 5430 од 1-XI-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: хотелска услуга и производство на храна, слатки и друго.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Кавадарци.

Претпријатието к'е го потпишува Глигор Мелников, директор на претпријатието и Трајче Каров, книговодител.

Бр. 12232/51 од Поверен. за финансии на ОНО — Кавадарци. II—178—3473

Врз основа решението на Поверен. за финансии на Околскиот народен одбор — Кавадарци бр. 34 од 9-X-1951 год., уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија под фирма: Градско трговско претпријатие "Единство" со седиште во град Кавадарци.

Претпријатието е основано со решение на Градскиот народен одбор — Кавадарци бр. 5484 од 1-XI-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е: дистрибуција на трговски стоки.

Претпријатието е под стопанска управа на Из-

вршниот одбор на Градскиот народен одбор — Кавадарци.

Претпријатието к'е го потпишува Илија Атанасов, директор на претпријатието, Тодора Т. Атанасова, книговодител на претпријатието и Ангел Мицов, шиф на комерцијалното одделение на претпријатието.

Бр. 12404/51 год. од Поверен. за финансии на ОНО — Кавадарци. II—178—3474

Врз основа решението на Поверенството за финансии на Народниот одбор на Кочанска околина бр. 9946 од 20-XI-1951 година, уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 34, претпријатието под фирма: Трговско угостителско претпријатие "Обнова" со седиште во село Блатец — Кочанска околина.

Претпријатието е основано со решение бр. 9946 од 20-XI-1951 год. на Месниот народен одбор село Блатец.

Предмет на работата на претпријатието е: трговија со мешовити стоки.

Претпријатието е под стопанска управа на Месниот народен одбор село Блатец.

Фирмата к'е ја потпишува раководителот Методи Филипов, книговодителот Благој Ефтимов двајцата од село Блатец.

Бр. 9946/51 од Поверенството за финансии на ОНО — Кочани II—183—3570

Врз основа решението на Поверенството за финансии на Градскиот народен одбор — Скопје бр. 4681 од 28-XII-1951 год., уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија, претпријатието под фирма: Градско претпријатие за промет со индустриски стоки на мало "Скопски магазин" со седиште во град Скопје.

Претпријатието е основано со решение бр. 7231 од 19-X-1951 година на ГНО — Скопје

Предмет на работата на претпријатието е: трговија со пазни стоки на мало.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Скопје

Претпријатието к'е го потпишува директорот на истото Гого Настевски во границите на овластувањето.

Бр. 4681/51 год., од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје. II—3—49

Врз основа решението на Поверенството за финансии на Градскиот народен одбор Битола бр. 32535 од 6-XII-1951 год., уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 98, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Стопанско трговско претпријатие "Светлост" при Удружението за слепи со седиште во град Битола.

Претпријатието е основано со решение на Обласниот одбор за слепи во Битола донесено на своето редовно заседание

Предмет на работата на претпријатието е: да произведува пазни детски играчки, кожни, шамачки, копларски и метларски производи, како и да тргува со сите други индустриски стоки.

Претпријатието е под стопанска управа на Стопанската управа на Земскиот одбор за слепи — Скопје.

Претпријатието к'е го потпишува директорот на истото Веле Поповски во границите на овластувањето.

Бр. 35535/51 од Поверен. за финансии на ГНО — Битола. II—183—3576

Врз основа решението на Поверенството за финансии на Градскиот народен одбор Скопје бр. 3973 од 1-XI-1951 год., уписано е во регистарот на др-

жавните стопански претпријатија на страна 168, претпријатието под фирма: Градско угостителско претпријатие "Гранд" — Скопје.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на град Скопје бр. 6556 од 19-X-1951 год.

Предмет на работата на претпријатието е вршење на сите угостителски услуги.

Претпријатието е под стопанска управа на Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Скопје.

Фирмата к'е ја потпишува Јордан Масевски, директор, а сите финансиски нелози колективно со Ламбе Пановски, шеф на сметководството.

Бр. 3973/51 од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје П—172—3369

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

Министерството за финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Главната дирекција за градежните претпријатија бр. 137 од 31-VIII-1951 год., Каранфилов Лазар е назначен за директор на Градежното претпријатие за хидроцентрали, далеководи и мелиорации "Светлост" со седиште во Скопје и на должност стапил на 1-IX-1951 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Главната дирекција на градежните претпријатија бр. 137 од 31-VIII-1951 год. разрешен е од должност досегашниот директор Тома Иванов и од 1-IX-1951 год. му престанува правото фирмата да ја потпишува.

Бр. 9218/51 од Министерството за финансии на НРМ П—160-3 26

Со решение на Главната дирекција за неметали бр. 100 од 5-V-1951 год. Стојче Ивановски е назначен за директор на претпријатието Фабрика за печење на вар "Превалец" со седиште во Титов Велес и на должност стапил на 1-V-1951 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Главната дирекција за неметали бр. 99 од 5-V-1951 год. разрешен е од должност досегашниот директор Пенчо Школевски и од 1-V-1951 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 11507/51 од Министерството за финансии на НРМ П—176—3441

Со решение на Главната дирекција за текстилна и кожарска индустрија бр. 135 од 26-VI-1950 год., Лазо Димитров е назначен за директор на Македонската фабрика за свили со седиште во Гевгелија и на должност стапил на 25-VI-1950 год. од кој ден има право да ја потпишува фирмата во границите на овластувањето.

Со решение на Главната дирекција за текстилна и кожарска индустрија бр. 130 од 23-VI-1950 год. разрешен е од должност, досегашниот директор Петар Тучев и од 25-VI-1950 год. му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 11492/51 од Министерството за финансии на НРМ П—176—3443

ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на III — реон — Скопје бр. 196 од 1-VIII-

1951 година, Гроздан Георгиевски е назначен за директор на Реонската земјоделска економија на III реон Скопје и на должност стапил на 1-VIII-1951 година, од кој ден има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со решение бр. 274 од 19-X-1951 год. разрешен е од должност Кани Бекир, досегашен директор на Реонската земјоделска економија на III — реон Скопје, од кој ден му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Бр. 3816/51 од Поверенството за финансии на ГНО — Скопје. П—1176—3435

Со решение на Градскиот народен одбор — Титов Велес бр. 16860 од 1-XI-1951 год., фирмата на Градското претпријатие "И храна" со седиште во Титов Велес, се менува и гласи: Градско угостителско претпријатие за леб, печиво и месо "9 ноември" со седиште во Титов Велес.

Бр. 16860/51 од Поверен. за финансии на ГНО — Титов Велес. П—2—24

Со решение на Околинскиот народен одбор Титов Велес бр. 180 од 23-VIII-1951 год. Градежното претпријатие "Јовче Чучук" со седиште во Титов Велес се иззема од стопанската управа на Околинскиот народен одбор Титов Велес и се става под стопанска управа на Градскиот народен одбор Титов Велес.

Бр. 18769/51 од Поверенството за финансии на ГНО — Титов Велес. П—2—32

ЛИКВИДАЦИИ

Врз основа на решението на Околинскиот народен одбор — Гевгелија бр. 8386 од 29-VII-1951 год., Околинското откупно претпријатие во Гевгелија е ставено во ликвидација.

Се покануваат должниците и поверителите на претпријатието да ги пријават своите потражувања односно долгови на ликвидационата комисија во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот. Во прогивно, ликвидационата комисија нема да признава никакви барања и за исправна к'е ја смета книговодствената состојба на претпријатието, а према должниците к'е покрене законско правна постапка.

Од Ликвидационата комисија П—4—63

Берберската задруга "Братство" — Дебар по решение на ОНО — Дебар бр. 779 од 17-XI-1951 год., се наоѓа во ликвидација.

Се покануваат сите поверители и должници да ги измират своите сметки во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас. После таа дата нема да се признаваат никакви барања, а за исправна к'е се смета состојбата по книгите на задругата.

Од Ликвидационата комисија П—1—1

Согласно на решението бр. 5 од 7-II-1952 год. на Околинскиот народен одбор — Куманово, Околинското семенско претпријатие "Китка" во гр. Куманово е ставено во ликвидација.

Се покануваат поверителите да ги пријават своите побарувања, а должниците да ги пријават своите долгови на Ликвидационата комисија во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекнувањето на определениот рок нема да се земаат во обзир никакви барања, а против должниците ќе бидат покренати судски постапки пред надлежните судови.

Од Ликвидационата комисија П—4-65

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1836/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 92, рег. бр. 92, занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија, Слободан Димитров Милевски со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Слободан Димитров Милевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1836 од 22-III-51 II-3-51

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1853/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 96, рег. бр. 96, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија, Милан Ѓорѓиев Николовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Ѓорѓиев Николовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1853 од 23-III-51 II-3-52

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1856/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 97, рег. бр. 97, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија, Јордан Стојменов Стефановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Стојменов Стефановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1856 од 23-III-51 II-3-53

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1857/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 98, рег. бр. 98, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Јордан Јованов Сеизовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Јованов Сеизовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, 1857 од 23-III-1951 год. II-3-54

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1855/1951 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 100, рег. бр. 100, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач, Кемал Алиев Џемаиловски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки, услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кемал Алиев Џемаиловски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1855 од 23-III-51 II-3-55

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1865/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 101, рег. бр. 101, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија, Кирил Петков Алексовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Петков Алексовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1865 од 23-III-1951 год. II-3-56

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1867/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 103, рег. бр. 103, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Божидар Александров Петровски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божидар Александров Петровски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1867 од 23-III-51 II-3-57

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1872/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 104, рег. бр. 104, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Стојан Димев Стојановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Димев Стојановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1872/ од 23-III-1951 год. II-3-58

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1874/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 105, рег. бр. 105, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија, Ангел Џенков Стојковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Џенков Стојковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1874 од 23-III-51 год. II-3-59

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1877/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 108, рег. бр. 108, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија, Русе Коцев Велковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Русе Коцев Велковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1877 од 23-III-51 II-4-60

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1890/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 114, рег. бр. 114, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Рамиз Шабанов Нумевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамиз Шабанов Нумевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1890 од 23-III-51 II-4-61

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1902/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 115, рег. бр. 115, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажаро-опин-

чар, Јован Кипријанов Трајковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: јајарско-опинчарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Кипријанов Трајковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1902 од 24-III-51 II-4-62

Врз основа дозволатата од ГНО — Куманово бр. 1903/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 116, рег. бр. 116, занаетчишкиот дуќан под фирма: Налбат, Зејнула К. Ибраимовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зејнула К. Ибраимовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1903 од 24-III-51 II-4-63

Врз основа дозволатата од ГНО — Куманово бр. 1904/51 г., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 117, рег. бр. 117, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач, Ристо Андонов Пецески со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Андонов Пецески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, 1904 од 24-III-51 год. II-4-64

Врз основа дозволатата од ГНО — Куманово бр. 2399/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 290, рег. бр. 290, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер, Васви Е. Абдуловски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васви Е. Абдуловски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2399 од 31-III-51 II-6-102

Врз основа дозволатата од ГНО — Куманово бр. 2397/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 291, рег. бр. 291, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач, Срѓко Петров Бошковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Срѓко Петров Бошковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2397 од 31-III-51 год. II-6-103

Врз основа дозволатата од ГНО — Куманово бр. 2410/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани под фирма: Курчџа, Стојан Савов Мартиновски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: курчџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Савов Мартиновски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2410 од 31-III-51 II-6-104

Врз основа дозволатата од ГНО — Куманово бр. 2406/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 299, рег. бр. 299, занаетчишкиот дуќан под фирма: Налбат, Сали Кадриев Салиевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сали Кадриев Салиевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2406 од 31-III-51 год. II-6-105

Врз основа дозволатата од ГНО — Куманово бр. 2439/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 303, рег. бр. 303, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондураџија, Димчо Стојанов Петковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димчо Стојанов Петковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2439 од 31-III-51 II-6-106

Врз основа дозволатата од ГНО — Куманово бр. 2429/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 308, рег. бр. 308, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондураџија, Исмаил Рамаданов Исмаилов со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Рамаданов Исмаилов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, 2429 од 31-III-51 II-6-107

Врз основа дозволатата од ГНО — Куманово бр. 2415/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 313, рег. бр. 313, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондураџија, Никола Начев Ивановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Начев Ивановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2415 од 31-III-51 II-6-108

Врз основа дозволатата од ГНО — Куманово бр. 2416/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 314, рег. бр. 314, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондураџија, Рефик Зиџев Зејнуловски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рефик Зиџев Зејнуловски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2416 од 31-III-51

Врз основа дозволатата од ГНО — Куманово бр. 2405/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 315, рег. бр. 315, занаетчишкиот дуќан под фирма: Налбат, Јусуф Идризов Салиевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуф Идризов Салиевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2405 од 31-III-51 II-6-110

Врз основа дозволатата од ГНО — Куманово бр. 1460/51 год., записан е во регистерот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 558, рег. бр. 558, занаетчишкиот дуќан под фирма: Книжар

конфекција, Свегозар Д. Спасовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: книжно-конфекциони услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Свето-зар Д. Спасовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 14607 од 29-III-51 II-7-140

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1906/51 год. записан е во регистрот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 119, рег. бр. 119, занаетчишкиот дуќан под фирма: Опинчар, Ѓорѓи Илиев Стојлковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Илиев Стојлковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1906 од 24-III-1951 год. II-4-65

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. бр. 1921/51 год., записан е во регистрот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 125, рег. бр. 125, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација, Симон Миланов Станковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симон Миланов Станковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, 1921 од 24-III-51 II-4-66

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. бр. 1943/51 год., записан е во регистрот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 130, рег. бр. 130, занаетчишкиот дуќан под фирма: Курчија, Ѓорѓи Насков Величковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Насков Величковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1943 од 24-III-1951 год. II-4-67

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1967/51 год., записан е во регистрот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 132, рег. бр. 132, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација, Киро Николов Трендафиловски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Николов Трендафиловски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1967 од 26-III-51 год. II-4-68

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1966/51 год., записан е во регистрот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 133, рег. бр. 133, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација, Гија Николов Максимовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гија Николов Максимовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1966 од 26-III-1951 год. II-4-69

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 1975/51 год., записан е во регистрот на занаетчишките

те дуќани и работилници на страна 135, рег. бр. 135, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер, Милан Сотиров Наковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Сотиров Наковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1975 од 26-III-1951 год. II-4-70

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 1962/51 год., записан е во регистрот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 137, рег. бр. 137, занаетчишкиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Мирко Крстев Илиевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мирко Крстев Илиевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1962 од 26-III-51 II-4-71

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 1979/51 год. записан е во регистрот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 138, рег. бр. 138, занаетчишкиот дуќан под фирма: Налбат, Јусеин Дураков Ајдаровски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусеин Дураков Ајдаровски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1979 од 26-III-51 II-4-72

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 1986/51 год., записан е во регистрот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 139, рег. бр. 139, занаетчишкиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Страхил Јорданов Томевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Страхил Јорданов Томевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1986 од 26-III-1951 год. II-4-73

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 2038/51 год. записан е во регистрот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 145, рег. бр. 145, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација, Душан Манев Петровски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Манев Петровски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2038 од 27-III-51 год. II-4-74

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 2045/51 год., записан е во регистрот на занаетчишките дуќани и работилници на страна 152, рег. бр. 152, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер, Трајко Насев Митевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Насев Митевски

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2045 од 27-III-51 год. II-4-75

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2056/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 153, рег. бр. 153, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Исмаил Аметов Нурединовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Аметов Нурединовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2056 од 27-III-51 II-4-76

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2731/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 155, рег. бр. 155, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Саво Гаврилов Стојковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саво Гаврилов Стојковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2731 од 27-III-51 II-5-77

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2084/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 163, рег. бр. 163, занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија, Стојан Алекс Димитровски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: к'урчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Алекс Димитровски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2084 од 28-III-51 год. II-5-78

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2088/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 164, рег. бр. 164, занаетчискиот дуќан под фирма: Мутавџија, Г'орѓи Стојменов Пешевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: мутавџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Г'орѓи Стојменов Пешевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2088 од 28-III-51 год. II-5-79

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2090/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 165, рег. бр. 165, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач, Максим Стојменов Димитриевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Максим Стојменов Димитриевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2090 од 28-III-51 II-5-30

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2101/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 169, рег. бр. 169, занаетчискиот дуќан под фирма: К'урчија, Младен Арсов Пешевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: к'урчиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Младен Арсов Пешевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2101 од 28-III-1951 г. II-5-81

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1715/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 75, рег. бр. 75, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Шукри Асанов Алиевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шукри Асанов Алиевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1715 од 20-III-51 г. II-3-44

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1749/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 81, рег. бр. 81, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Г'орѓи Сим Стојанов Ивановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Г'орѓи Сим Стојанов Ивановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1749 од 21-III-51 II-3-45

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1748/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 82, рег. бр. 82, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Трајко Василев Ивановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Василев Ивановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1748 од 21-III-51 II-3-46

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1779/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 83, рег. бр. 83, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Благој Крстев Николовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Крстев Николовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1779 од 21-III-51 год. II-3-47

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1789/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 85, рег. бр. 85, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Абдил Сулиманов Зиберовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдил Сулиманов Зиберовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1789 од 22-III-51 II-3-48

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 1616/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 56, рег. бр. 56, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Киро Тодоров Стојановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Тодоров Стојановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1616 од 19-III-1951 год. II-2-35

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 1622/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 59, рег. бр.

59, занаетчискиот дук'ан под фирма: К'урчија, Васил Зарков Димковски со седиште во град Куманово. Предмет на работата на дук'анот е: курчешки изработки.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Васил Зарков Димковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1622 од 19-III-51 год. II-2-36

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 1623/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 61, рег. бр. 60, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кондурација, Душан Миланов Ивановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Душан Миланов Ивановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1623 од 19-III-51 год. II-2-37

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 1682/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 64, рег. бр. 64, занаетчискиот дук'ан под фирма: Столар, Новак Иванов Поповски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Новак Иванов Поповски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1682 од 20-III-51 год. II-3-38

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 1687/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 67, рег. бр. 67, занаетчискиот дук'ан под фирма: Бербер, Коле Стојанов Миладиновски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: берберски услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Коле Стојанов Миладиновски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1687 од 20-III-51 год. II-3-39

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 1698/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 68, рег. бр. 68, занаетчискиот дук'ан под фирма: Леблебија, Ирфан Насимов Абдиевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: печење на леблебија.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Ирфан Насимов Абдиевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1698 од 20-III-51 год. II-3-40

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово, бр. 1709/51 год., записан е во регистерот за занаетчиските дук'ани и работилници на страна 72, рег. бр. 72, занаетчискиот дук'ан под фирма: Наланџија, Нешат Амдиев Меметовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: изработка на пилани.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Нешат Амдиев Меметовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1709 од 20-III-51 год. II-3-41

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1710/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 73, рег. бр.

73, занаетчискиот дук'ан под фирма: Наланџија, Рамзија Зекаров Биљановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: изработка на пилани.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Рамзија Зекаров Биљановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1710 од 20-III-51 год. II-3-42

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1713/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 74, рег. бр. 74, занаетчискиот дук'ан под фирма: Табак, Панзо Донеv Златевски со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: обработување на кожи.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Панзо Донеv Златевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1713 од 20-III-51 год. II-3-43

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1532/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 24, рег. бр. 24, занаетчискиот дук'ан под фирма: Сараџ, Рашид Шакиров Асановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: сарачки изработки.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Рашид Шакиров Асановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1532 од 17-III-51 год. II-2-22

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1533/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 25, рег. бр. 25, занаетчискиот дук'ан под фирма: Наланџија, Лиман Мемедов Лимановски.

Предмет на работата на дук'анот е: изработка на пилани.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Лиман Мемедов Лимановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1533 од 17-III-51 год. II-2-23

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1536/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 27, рег. бр. 27, занаетчискиот дук'ан под фирма: Тенекеџија, Тодор Милачов Стојковски со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Тодор Милачов Стојковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1536 од 17-III-51 год. II-2-24

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1545/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 32, рег. бр. 32, занаетчискиот дук'ан под фирма: Јажаро-опинчар, Киро Димков Маневски со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: јажаро-опинчарски изработки и услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Киро Димков Маневски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1545 од 17-III-51 год. II-2-26

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1547/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 35, рег. бр. 35, занаетчискиот дук'ан под фирма: Казанџија, Александар Велков Цветковски со седиште во град

Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: казанциски изработки и услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Александар Велков Цветановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1547 од 17-III-51 II—2—26

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1555/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 40, рег. бр. 40, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Страшко Трајков Петрушевски со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: шиене на алишта.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Страшко Трајков Петрушевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1555 од 17-III-51 год. II—2—27

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1565/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 41, рег. бр. 41, занаетчискиот дук'ан под фирма: Папучар, Цветко Јосков Милковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: изработка на папучи.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Цветко Јосков Милковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1565 од 17-III-51 II—2—28

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1571/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 43, рег. бр. 43, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Александар Манев Петровски со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: шиене на алишта.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Александар Манев Петровски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1571 од 17-III-51 II—2—29

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1595/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 49, рег. бр. 49, занаетчискиот дук'ан под фирма: Јажар, Павле Стаменов Денковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: јажарски изработки.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Павле Стаменов Денковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1595 од 19-III-51 II—2—30

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1601/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 51, рег. бр. 51, занаетчискиот дук'ан под фирма: Леблебија, Арум Узеилов Зиберовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: печење на леблебија.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Арум Узеилов Зиберовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1601 од 19-III-51 II—2—31

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1600/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 52, рег. бр. 52, занаетчискиот дук'ан под фирма: К'урчија, Нане Јанев Ивановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: к'урчишки изработки.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Нане Јанев Ивановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1600 од 19-III-51 II—2—32

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1612/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 53, рег. бр. 53, занаетчискиот дук'ан под фирма: Трукерај, Велимир Димов Златановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: трукерајски услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Велимир Димов Златановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1612 од 19-III-51 II—2—33

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1617/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 54, рег. бр. 54, занаетчискиот дук'ан под фирма: Абација, Стојман Георгиев Стефановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: шиене на селски алишта.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Стојман Георгиев Стефановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1617 од 19-III-51 год. II—2—34

Врз основа дозволата од Поверен. за стопанство на ГНО — Скопје бр. 26/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 65, рег. бр. 65, занаетчискиот дук'ан под фирма: Тенекџија, Димитрија Христов Николик' со седиште во Скопје, ул. "360" бр. 12.

Предмет на работата на дук'анот е: тенекџиски услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Димитрија Христов Николик'.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје, бр. 6242 од 17 IV-1951 год. V-1-9

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 453/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 130, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Илија Трајков Стојанов со седиште во Скопје, ул. "390" бр. 10.

Предмет на работата на дук'анот е: шиене на алишта.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Илија Трајков Стојанов

Од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје, бр. 20958 од 6-XI-1951 год. II—8—141

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1974/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 131, рег. бр. 131, занаетчискиот дук'ан под фирма: Колар, Иван А. Симонијан со седиште во село Мацари.

Предмет на работата на дук'анот е: поправка на коли.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Иван А. Симонијан.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје, бр. 710 од 18-I-1952 год. II-9-163

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје, бр. 1713/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 132, рег. бр. 132, занаетчискиот дук'ан под фирма: Велосипедџија, Димитрија Т. Доксевски со седиште во Скопје, ул. 169 бр. 12.

Предмет на работата на дук'анот е: поправка на велосипеди.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Димитрија Т. Доксевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје, бр. 861 од 22-I-1951 год. II—9—164

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје, бр. 2660/51 г., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 595, рег. бр. 595, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кондурација, Методија Т. Г'орѓиевски со седиште во Скопје, ул. 85 бр. 10.

Предмет на работата на дук'анот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Методија Т. Г'орѓиевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје, бр. 19036 од 25-XII-1951 г.

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Скопје бр. 7244/50 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Крсто С. Мановски со седиште во село Миладишти.

Предмет на работата на дук'анот е: шиене на алишта.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Крсто С. Мановски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Скопје, бр. 7244 од 3-I-1952 год. I-1-5

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. II 121/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 536, рег. бр. 596, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Крум Спасов со седиште во град Скопје, ул. "105" бр. 20.

Предмет на работата на дук'анот е: шиене на алишта.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Крум Спасов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје, бр. 19050 од 29-XII-1951 I—1—6

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 311/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 131, рег. бр. 2, занаетчискиот дук'ан под фирма: Лимар "Вилија", Благоја Т. Вучик со седиште во Скопје, ул. "Дебарци" бр. 29.

Предмет на работата на дук'анот е: лимарски производи и услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Благоја Т. Вучик.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје, бр. 492 од 14-I-1952 год. II—1—10

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 786/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 132, рег. бр. 3, занаетчискиот дук'ан под фирма: Шапкарска работилница "Ловец" Ристо Д. Ангеловски со седиште во Скопје, ул. "24" бр. 20.

Предмет на работата на дук'анот е: шапкарски изработки и услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Ристо Д. Ангеловски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје, бр. 495 од 14-I-1952 год. II—1—11

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1676/51 гвд., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 208, рег. бр. 208, занаетчискиот дук'ан под фирма: Бербер, Ферид А. Асанов со седиште во Скопје.

Предмет на работата на дук'анот е: берберски услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Ферид А. Асанов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје, бр. 3632 од 26-III-51 II—91—1727

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО — Охрид бр. 10379/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 13, рег. бр. 13, занаетчискиот дук'ан под фирма: Варџија, Томе Јакимов Чингоски со седиште во село Велгошти.

Предмет на работата на дук'анот е: изработка на вар.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Томе Јакимов Чингоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Скопје, бр. 10379 од 31-XII-51 II—9—166

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Демир Хисар бр. 5415/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 21, рег. бр. 1, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кројач, Крсте Велев Зингоски со седиште во село Слечче.

Предмет на работата на дук'анот е: шиене на алишта.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Крсте Велев Зингоски.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Демир Хисар, бр. 6576 од 28-XII-1951 год. II-1-7

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1491/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 3, рег. бр. 3, занаетчискиот дук'ан под фирма: Казандија, Петар Нацев Јаневски со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: казанџиски услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Петар Нацев Јаневски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1491 од 16-III-51 II—1—12

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1491/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 7, рег. бр. 7, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кондурација, Миле Илиев Арсовски со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Миле Илиев Арсовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1494 од 16-III-51 II-1-13

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1495/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 8, рег. бр. 8, занаетчискиот дук'ан под фирма: Тенекедија, Митруш Весков Митковски со седиште во Куманово.

Предмет на работата на дук'анот е: тенекедиски услуги.

Фирмата к'е ја потпишува сопственикот Митруш Весков Митковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1495 од 6-III-51 II-1-14

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1502/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 10, рег. бр. 10, занаетчискиот дук'ан под фирма: Кондурација, Урош Насков Нешевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуканот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Урош Насков Нешевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1602 од 16-III-51 П—1—16

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1507/51, записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 13, рег. бр. 13, занаетчискиот дукан под фирма: Курчија, Маса Алексов Крстевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуканот е: изработка на кожни и кожуварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Маса Алексов Крстевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1507 од 16-III- П—1—17

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1506/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 14, рег. бр. 14, занаетчискиот дук'ан под фирма: К'урчија, Петар Алексов Крстевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуканот е: курчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Алексов Крстевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово бр. 1506 од 16-III-51 год. П—1—18

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1510/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 15, рег. бр. 15, занаетчискиот дук'ан под фирма: Столар, Васе Симонов Ивановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуканот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васе Симонов Ивановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1510/51 г. П—1—19

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1519/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 18, рег. бр. 18, занаетчискиот дук'ан под фирма: Поткизач, Авди Исенов Османовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуканот е: поткивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Авди Исенов Османовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1519 од 16-III-51 П—2—20

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 1529/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 21, рег. бр. 21, занаетчискиот дук'ан под фирма: Курчија, Стеван Богданов Николовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуканот е: к'урчиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Богданов Николовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 1529 од 17-III-51 П—2—21

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2213/51 год. записан е во регистерот на занаетчис-

ките дук'ани и работилници на страна 225, рег. бр. 225, занаетчискиот дук'ан под фирма: Терзија, Гоша Смилев Здравковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуканот е: шиене на облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гоша Смилев Здравковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2213 од 30-III-51 П—5—90

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2364/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 259, рег. бр. 259, занаетчискиот дук'ан под фирма: Опинчар, Давид Младенов Гошевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуканот е: опинчарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Давид Младенов Гошевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2364 од 31-III-51 П—6—97

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2363/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 260, рег. бр. 260, занаетчискиот дук'ан под фирма: Налбат, Емрула Фаиков Рамизовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуканот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Емрула Фаиков Рамизовски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2363 од 31-III-51 П—3—98

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2369/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 264, рег. бр. 264, занаетчискиот дукан под фирма: Текекеџија, Стојан Игњатов Димитриевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуканот е: текекеџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Игњатов Димитриевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2369 од 31-III-51 П—6—99

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2373/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 284, рег. бр. 284, занаетчискиот дук'ан под фирма: Јажар, Јордан Миланов Насковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуканот е: јажарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Миланов Насковски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2373 од 31-III-51 год. П—6—100

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2401/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дук'ани и работилници на страна 287, рег. бр. 287, занаетчискиот дук'ан под фирма: Самарџија, Милан Ѓорѓев Младеновски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуканот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Ѓорѓев Младеновски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2401 од 31-III-51 год. П—6—101

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 259/51 год., записан е во регистерот на занаетчис-

ките дукани и работилници на страна 290, рег. бр. 290, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Васви Е Абдуловски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васви Е. Абдуловаки.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово
бр. 2399 од 31-III-51 II-6-102

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 6321/47 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 121, рег. бр. 121, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Диванис Стојов Илиев со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диванис Стојов Илиев.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Кочани, бр. 8819 од 13-X-1951 год. II—170—3330

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 66/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 10, рег. бр. 10, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Манаско Ефремов Николов со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Манаско Ефтимов Николов.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Кочани, бр. 2599 од 22-III-1951 год. II—170—3332

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 11946/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 46, рег. бр. 46, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар, Иван Герасимов Манев со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: лимарски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иван Герасимов Манев.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Кочани, бр. 8260 од 9-X-1951 год. II—170—3333

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 136/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 57, рег. бр. 57, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар- Стојан Стефанов со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: лимарски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Киров Стефанов.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Кочани, бр. 8329 од 12-X-1951 год. II171—3334

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 11946/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 71, рег. бр. 71, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Димитар Стојанов Донеv, со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Стојанов Донеv.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Кочани, бр. 8806 од 13-X-1951 год. II171—3335

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола број 25055/51 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 484, рег. бр. 484, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Петар Г'орбиев Трајковски со седиште во гр. Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Г'орбиев Трајковски.

Од Поверенството за финансии на ГНО — Битола, бр. 25063 од 13-X-1951 год. II—152—2982

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО—Радовиш бр. 4686/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 50, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија, Димитар Ефтимов Михајлов со седиште во град Радовиш.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Ефтимов Михајлов.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 4686 од 1-XII-1951 год. II—182—3555

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО—Радовиш бр. 2148/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 51, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф, Илија Хаџи Ефтимов со седиште во град Радовиш.

Предмет на работата на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Хаџи Ефтимов.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 2148 од 1-XII-1951 год. II—182—3556

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО—Радовиш бр. 11/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 52, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Спасо Каракушев со седиште во град Радовиш.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасо Каракушев.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 52 од 1-XII-1951 год. II—182—3557

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО—Радовиш бр. 53/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 53, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблеџија, Веселин Г. Атанасов со седиште во град Радовиш.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на леблеџија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веселин Г. Атанасов.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Радовиш, бр. 53 од 1-XII-1951 год. II—182—3558

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО—Кочани бр. 138/45 год., записан е регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 114 рег. бр. 114, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Стојо Димитров Тодоров со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојо Димитров Тодоров.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Кочани, бр. 8812 од 13-X-1951 год. II—163—3191

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО—Кочани бр. 3938/51 год., записан е регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 113, рег. бр. 113, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Борко Мисов Апостолов со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Мисов Апостолов.

Од Поверен. за финансии на ОНО—Кочани, бр. 8811 од 13-VII-1951 год. II—163—3192

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО—Скопје бр. 7951/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 17, рег. бр. 17, занаетчискиот дуќан под фирма: Коларо-ковач, Аврам Вујик со седиште во село Бањане

Предмет на работата на дуќанот е: коларо-ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аврам Вујик

Од Поверен. за финансии на ОНО—Скопје, бр. 7951 од 7-VII-1951 год. II—104—2067

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО—Скопје бр. 10668/51 год. записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 25, рег. бр. 25, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Расим Рамадан Муртезановски со седиште во село Студеничани

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Расим Рамадан Муртезановски

Од Поверен. за финансии на ОНО—Скопје, бр. 10668 од 7-IX-1951 год. II—132—2598

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО—Скопје бр. 10197/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 26, рег. бр. 26, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Јордан Божинов Георгиевски со седиште во село Петровец

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на кондури

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Божинов Георгиевски

Од Поверен. за финансии на ОНО—Скопје, бр. 10197 од 19-IX-1951 год. II—135—2448

Врз основа дозволата од Поверен. за комунални работи на ОНО—Скопје бр. 12501/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 27, рег. бр. 27, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Дастанов Садедин Јахија со седиште во село Сингелич.

Предмет на работата на дуќанот е: мелење на брашно.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дастанов Садедин Јахија

Од Поверен. за финансии на ОНО—Скопје бр. 12501 од 14-XII-1951 II—178—3479

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО—Скопје бр. 2257/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 591, рег. бр. 591, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Талат Ф. Селим со седиште во град Скопје ул. „213“ бр. 4

Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Талат Ф. Селим

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје бр. 18330 од 13-XII-1951 год.

II—182—3560

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО—Скопје бр. 2386/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 592, рег. бр. 592, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Ангел Д. Ивановски со седиште во Скопје ул. „125“ бр. 32.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги и изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Д. Ивановски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје бр. 18248 од 15-XII-1951 год.

II—183—3561

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО—Скопје бр. 2406/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 127, рег. бр. 127, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Трајан Блаже Вељанов со седиште во Скопје ул. „135“ бр. 108

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан Блаже Вељанов

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на IV реон Скопје бр. 19835 од 17-XII-1951 год.

II—183—3562

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО—Скопје бр. 1717/49 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 433, рег. бр. 433, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Сали А. Сулејман со седиште во Скопје ул. „394“ бр. 119

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сали А. Сулејман.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на
III-реон Скопје бр. 4709 од 19-IV-1951 год.

II—184—3581

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни долу наведените изгубени документи:

РАЗНИ ОГЛАСИ

Работничка книшка издадена од рудник "Радуша" на Драго Н. Серафимовски, од село Старо Село — Тетово (289)

Работничка книшка издадена од Работничко снабдителна задруга Скопје, под бр. 815110 на Трајко Јанков Костов — Скопје. (290)

Работничка книшка бр. 2376040 издадена од Парна пивара — Скопје на Драги П. Ангеловски — Скопје (291)

Оружен лист за држење и носење на ловно оружје издаден од ПВР на ОНО — Струмица на Атанас Петров Донеvски, од село Велуса — Струмица (309)

Работничка книшка издадена од тутунова станица во Скопје на Алија С. Хамзи — Скопје (325)

Работничка книшка бр. 2404397 издадена од Парна пивара во Скопје на Алим Џ. Даут — Скопје (326)

Работничка книшка издадена од Печатница "Култура" во Скопје на Раде Тодоровски — Скопје (327)

Оружен лист бр. 76 издаден од ПВР во Скопје на Шефки Осман Али, од Скопје (328)

Членска инвалидска книшка бр. 3751 и инвалидска легитимација за повластица за патување по железници под бр. 87914 на Тодџе Мирковски, од село Вишна — Струга (329)

Дозвола за носење на оружје бр. 410 издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Сали Асанов Ајрушов, од село Чепели — Струмица (336)

Работничка книшка бр. 2379579 на Кадри Казимоски, ул. "Едвард Кардељ" бр. 5 — Прилеп (350)

Работничка книшка бр. 379965 на Камил Амедоски, ул. "Едвард Кардељ" бр. 4 — Прилеп (351)

Работничка книшка бр. 2373432 на Верка Трајаноска — Прилеп (352)

Работничка книшка бр. 1577063 на Сотир Гуровски, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 81 — Прилеп (353)

Работничка книшка бр. 2823415 на Реџеп Ибраимоски од Прилеп (354)

Работничка книшка бр. 2846350 на Ибраим Сулејмановски, ул. "Едвард Кардељ" бр. 89 — Прилеп (355)

Работничка книшка издадена од рудник "Радуша" на Земри С. Халид, ул. "160" бр. 91а — Скопје (357)

Работничка книшка бр. 2842112 издадена од Економија при Главна дирекција за хемиска индустрија — Скопје на Трајко Т. Неделков — Скопје (358)

Свидетелство за положен калфински испит за словослагач бр. 539/47 издадено од ГНО — Скопје на Киро Петрушевски, од село Глофе — Тетово (359)

Работничка книшка бр. 2828456 на Павле Костанчев, од Скопје (360)

Работничка книшка бр. 2379724 на Селефија Ајверовски, ул. "102" бр. 10 — Прилеп (368)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 3775 серија "Р" 0400685 издадена од ПВР на ОНО — Св. Николе на Стојанчо Трајчов Митевски, од село Градиште — Св. Николе (347)

Лична карта рег. бр. 2423, серија бр. 0399433 издадена од ПВР на Св. Николе на Елица Цанева

Стојкова ул. "Г. Темпо" бр. 66 — Св. Николе (348)

Лична карта рег. бр. 32, серија бр. 0260544 издадена од ПВР на ОНО Демир Хисар на Бошко Ј. Вељановски, од село Г. Илино — Демир Хисар (284)

Лична карта рег. бр. 2425, серија "Р" 0454935 издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Васил Ѓорѓи Миродиев, ул. "Кочо Миленка" бр. 9 — Крушево (2930)

Лична карта рег. бр. 4722, серија бр. 50069432 издадена од ПВР во Г'евѓелија на Димитар Ѓорѓиев Џундов, ул. "Ристо Фаршинин" бр. 22 — Г'евѓелија (311)

Лична карта рег. бр. 2600, серија "Р" 415110 издадена од ПВР на ОНО — Радовиш на Неџит Амедов Неџитов од село Ораовица — Радовиш. (312)

Лична карта рег. бр. 9658, серија 42369 издадена од ПВР на ОНО Струга на Казафер Положани, од село Ливада — Струга (316)

Лична карта рег. бр. 7850, серија "Р" 0231858 издадена од ПВР на ОНО — Охрид на Иван Настев Маркоски, од село Сирула — Охрид. (324)

Лична карта серија бр. 0661854 рег. бр. 3657 издадена од ПВР на ОНО Тетово на Беџет Тефик Иљазов од село Милетино — Тетово (285)

Лична карта рег. бр. 9048, серија бр. 0668175 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Исеин М. Јакупи од село Вешала — Тетово (317)

Лична карта рег. бр. 804, серија бр. 0662046 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Зејнула Реџепа Ахмедов од село Гајре — Тетово (318)

Лична карта рег. бр. 299, серија "Р" 0661409 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Назми Баки Алија од село Гајре — Тетово (337)

Лична карта рег. бр. 8052, серија 0665642 издадена од ПВР на ОНО Тетово на Меди Сулејман Сулејмани, од село Ново Село — Тетово (340)

Лична карта рег. бр. 2731, серија "Р" 0662097 издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Ибраим А. Идризи, од с. Отушишта — Тетово (311)

Лична карта рег. бр. 8861, серија бр. 0549376 издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Славко Тодор Петровиќ, од село Матејче — Куманово (320)

Лична карта рег. бр. 5874, серија бр. 0546274 издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Станко Димитар Давитковски, од село Шупли Камен Куманово (330)

Лична карта рег. бр. 11198 серија бр. 0551703 издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Урош Стојковски од село Ѓегирце — Куманово (344)

Лична карта рег. бр. 2036, серија бр. 0529899, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Саво Тодор Димковски, ул. "Ленин" бр. 12 — Куманово (342)

Лична карта рег. бр. 7694, серија "Р" 0548604 издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Жика Милев Петковиќ од село Старо Нагоричане Куманово (345)

Лична карта рег. бр. 794, серија "Г" 010554 издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Кемал Мусов Ватоски од село Г. Косоврасти — Дебар (287)

Лична карта рег. бр. 7137, серија "Г" 0111847 издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Бајрам Јусуфов Сејлиовски, од село Брештани — Дебар (315)

Лична карта рег. бр. 1881, серија "Г" 0106591, издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Емине Назиф Муча од Дебар (346)

Лична карта рег. бр. 1619, серија "Г" 0054330 издадена од ПВР на ОНО Берово на Атанас Глигоров Калајциски од село Митрашинци — Берово. (267)

Лична карта рег. бр. 5782, серија "Г" 0110192 издадена од ПВР на ОНО — Дебар на Марија Билбилова (Павлеска) Дуковска, од село Модрич — Дебар (367)

Лична карта рег. бр. 5, серија "Р" 412515 издадена од ПВР во Радовиш на Стојка Ристова (Даова) Гаврилова, ул. "Страшо Пинџур" бр. 6 — Радовиш. (225)

Лична карта рег. бр. 4332, серија бр. 6281712 издадена од ПВР на ОНО — Радовиш на Флора Тале (Костовска) Ангеловска од село Л. Река — Радовиш. (263)

Лична карта рег. бр. 5907 серија "Р" 0401717 издадена од ПВР во Св. Николе на Методи Тасе Наумов ул. "Генерал Темпо" бр. 16 — Св. Николе (44)

Лична карта рег. бр. 1504, серија бр. 0122601 издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Муарем Мустафов Адилев од село Звегор — Делчево (33)

Лична карта рег. бр. 584 серија "Р" 413084 издадена од ПВР на ОНО Радовиш на Милан Ф. Тушев од село Пакрајчево Радовиш (2903)

Лична карта рег. бр. 1857, серија бр. 0577595 издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Љубинка (Ганиќ) Милојевиќ од село Р'жаничино — Скопје (293)

Лична карта рег. бр. 80292 серија "Р" 0051670 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Незир Рамадан Исмаил, ул. "151" бр. 18 — Скопје (294)

Лична карта рег. бр. 35433 серија бр. 26573 издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Иван Стефанов Голубов, ул. "Огњан Прица" бр. 7 — Скопје (295)

Лична карта рег. бр. 76113, серија "Р" 50859 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Давид Керим Адилев, ул. "141" бр. 142 — Скопје (296)

Лична карта рег. бр. 60779, серија "Р" 47516 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Шеназ Шукри Салиева, ул. "125" бр. 99 — Скопје (297)

Лична карта рег. бр. 31092, серија бр. 21927 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Димитрија Христов Николиќ, ул. "463" бр. 20 — Скопје (298)

Лична карта рег. бр. 7472, серија бр. 19451 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Олга Михајлова (Доновска) Кузманова, ул. "4" бр. 13 — Скопје (299)

Лична карта рег. бр. 25978, серија бр. 21686 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Борис Иванов Зафиров, ул. "28" бр. 8 — Скопје (300)

Лична карта рег. бр. 15351, серија бр. 10366 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Давид Иван Оболенски, ул. "285" бр. 13 — Скопје (301)

Лична карта рег. бр. 78747, серија "Р" 0055041 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Шабан Шабан Шабаноски, ул. "146" бр. 21 — Скопје (302)

Лична карта рег. бр. 80610, серија "Р" 0057203 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Риза Елмас Исмаилов, ул. "520" бр. 15 — Скопје (303)

Лична карта рег. бр. 14752, серија бр. 0010290 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Исмаил Риза Рифатов, ул. "Прага" бр. 29 — Скопје (304)

Лична карта рег. бр. 38183 серија бр. 0034472 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Живка Угрин Стојанова, ул. "59" бр. 44 — Скопје (305)

Лична карта рег. бр. 54691, серија "Р" 0038829 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Александар Милан Христоски, ул. "128" бр. 57 — Скопје (306)

Лична карта рег. бр. 76396, серија "Р" 0053596 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Јелена Добривоје

(Велковиќ) Василевска, ул. "153" бр. 3-а Скопје (307)

Лична карта рег. бр. 38224, серија бр. 0034240 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Киро Димче Стојановски, ул. "59" бр. 44 — Скопје (308)

Лична карта рег. бр. 4292, серија 1547 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Спасовска Петрушева (Блажо) Божана, ул. 215 бр. 43 — Скопје (2854)

Лична карта рег. бр. 76855, серија "Р" 0054081 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Зора Андон Димова Митиќ, ул. "373" бр. 14 — Скопје (319)

Лична карта рег. бр. 5451, серија бр. 0126576 издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Ѓорѓи Николов Јованов, од село Нов Истевник — Делчево (321)

Лична карта рег. бр. 612, серија бр. 0121697 издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Али Адемов Усталиев, од село Звегор — Делчево (322)

Лична карта рег. бр. 5554, серија бр. 0127403 издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Павле Милалков Ников, од село Киселица — Делчево (322)

Лична карта рег. бр. 2988, серија "Г" 0055699 издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Ибраим Мустафа Коларски, од село Вирче — Делчево (331)

Лична карта рег. бр. 3909, серија бр. 0123381 издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Атанас В. Митески, од село Дулица — Делчево (363)

Лична карта рег. бр. 3125, серија бр. 0123681 издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Дончо Крстов Господинов, од село Звегор — Делчево (366)

Лична карта рег. бр. 7405, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Ацо Тодоров Идиевски од село Крива Круша — Титов Велес (313)

Лична карта рег. бр. 846, серија "Р" 0349626 издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Димко Тодоров Инчески, од село Грчиште — Титов Велес (314)

Во текот на 1952 година во "Службен весник на НРМ" ќе се објавуваат сите огласи по следната

ОГЛАСНА ТАРИФА

1. Судски и службени огласи за секој збор по — — — — —	3 дин.
2. Регистрации на државни стопански претпријатија од републиканско и локално значење — — — — —	1.000 "
3. Промени во регистрот на државни стопански претпријатија — — — — —	600 "
4. Задружни регистрации (регистрации и промени во регистрот) — — — — —	600 "
5. Ликвидации — — — — —	700 "
6. Регистрации на приватни занаетчиски дуќани и работилници — — — — —	450 "
7. Лични карти, свидетелства, работнички книшки, војнички документи и др. — — — — —	100 "

Оваа тарифа ќе се применува од 8-II-1952 година, кога престанува важноста на тарифата објавена во "Службен весник на НРМ" бр. 32 и 34/51 година.

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
19. Напатствие за вршење пракса од адвокатските приправници кај органите на правосудието и другите државни органи — — — — —	25